

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>Моделирање и градирање на облеката</b>				
2.	Код	ДИОО7И11				
3.	Студиска програма	Дизајн и инженеринг на облеката				
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Технолошко-металуршки факултет Институт за текстилно инженерство				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус				
6.	Академска година/семестар	4 година VII семестар	7	Број на ЕКТС кредити	5	
8.	Наставник	<b>Проф.д -р Соња Кртошева</b>				
9.	Предуслови за запишување на предметот	Конструкција на облека 1				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се добијат знаења за моделирање на различни модели на женска, машка и детска облека и за намалување и зголемување (градирање) на големините на предметите за облека					
11.	Содржина на предметната програма: Моделирање на посложени модели на женска, машка и детска облека. Основи на градирање. Методи за рачно и компјутерско градирање. Градирање на кројни делови на модели на машка, женска и детска облека. Градирање според димензиите за големини дадени во стандарди и според зададена спецификација.					
12.	Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит)					
13.	Вкупен расположив фонд на време	150 часови				
14.	Распределба на расположивото време					
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часови		
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	45 часови		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи			
		16.2	Самостојни задачи	25 часови		
		16.3	Домашно учење	50 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови	80 бодови			
	17.2.	Активност и учество	5 бодови			
	17.3.	Домашна задача и/или семинарска работа	15 бодови			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	До 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит	од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
		Минимум 11 бодови од активностите 17.1 до 17.3.				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				

21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анонимна анкета на студентите			
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
	22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Соња Ќортошева	Моделирање и градирање на облеката(интерен учебник)	ТМФ	2015
		2.	Соња Ќортошева	Моделирање и градирање на облеката (вежби)	ТМФ	2015
		3.				
	22.2	Дополнителна литература				
		Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	C. Moore, K.Mulet, M.P.Young,	Concepts of Pattern Grading	New York	2001
		2.				
	3.					